



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Број 25/2014

Пробиштип, 03.11.2014 година

Излегува по потреба

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2005) и член 38 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), Градоначалникот на општина Пробиштип го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

За објавување на актите на Советот на општина Пробиштип

- I. Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пробиштип на седницата бр.25 одржана на ден 31.10.2014 година, во Службен Гласник на општина Пробиштип и тоа:
1. Одлука за измена и дополнување на Буџетот на општина Пробиштип за 2014 година бр.07-1322/3;
 2. Одлука за усвојување на Квартелен Извештај за остварување на Буџетот на општина Пробиштип за периодот од 01.01-30.09.2014 година бр.07-1322/4;
 3. Одлука за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Пробиштип за 2014 година бр.07-1322/5;
 4. Одлука за уредување на начинот на поставување на одредени инфраструктурни објекти во градот Пробиштип бр.07-1322/6;
 5. Заклучок за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината и наплатата на надоместокот за одржување на градските гробишта на ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип бр.07-1322/7;
 6. Заклучок за давање согласност на Одлуката за утврдување на предлог цена на водата за пиење за с.Ратавица од ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип бр.07-1322/8;
 7. Заклучок за давање согласност на Одлуката за измена на Статутот на ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип бр.07-1322/9;
 8. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за издавање на урбанистичка согласност за Елвис Стојковски од Пробиштип бр.07-1322/10;
 9. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за издавање на урбанистичка согласност за Љупчо Монеvски од Пробиштип бр.07-1322/11;
 10. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за издавање на урбанистичка согласност за Ристо Крстев од Пробиштип бр.07-1322/12;
 11. Заклучок за усвојување на Збирен Извештај за проценети штети од елементарни непогоди на подрачјето на општина Пробиштип за периодот Септември-Октомври 2014 година бр.07-1322/13;
 12. Статутарна Одлука за измена на Статутот на општина Пробиштип бр.07-1322/14;
 13. Заклучок за усвојување на Информацијата за реализација на одлуката за определување на имиња на улици, плоштади и мостови во општина Пробиштип бр.07-1322/15;
 14. Заклучок за усвојување на Извештајот за изготвени одобренија за користење на простор пред објект за периодот од 01.06.2014 до 30.09.2014 година бр.07-1322/16;
 15. Заклучок за барање од група граѓани од улица „4“ од Пробиштип бр.07-1322/17-1;
 16. Заклучок за барање од жителите на улица „Пониква“ од Злетово бр.07-1322/17-2;
 17. Заклучок за барање од Павле Милошевски од Пробиштип бр.07-1322/17-3;
 18. Заклучок за барање од Иљо Тодосов од Злетово бр.07-1322/17-4;
 19. Заклучок за Иницијативата на Велосипедскиот клуб „Зелени патеки“ од Пробиштип бр.07-1322/17-5;
 20. Заклучок за барањето на Гордана Митевска од Пробиштип бр.07-1322/17-6;
 21. Заклучок за барањето од Унија на средношколци на град Пробиштип бр.07-1322/17-7;

II. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 08-1322/20
03.11.2014 година
Пробиштип

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ПРОБИШТИП
Тони Тоневски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002) член 90 од Статутот на општина Пробиштип (Службен гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр.61/2004, 96/2004 и 67/2007, 156/09, 47/2011), Советот на општина Пробиштип на 25 седницата одржана на ден 31.10.2014 година, донесе:

О Д Л У К А
За ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА БУЏЕТОТ
На општина Пробиштип за 2014 година

1. Општ дел

Член 1

Во Буџетот на општина Пробиштип за 2014 година се вршат следниве измени:

	БУЏЕТ	РЕБАЛАНС
I.ВКУПНИ ПРИХОДИ	307.193.393	257.976.340
Даночни приходи	30.910.000	28.426.000
Неданочни приходи	10.860.000	10.863.000
Капитални приходи	64.576.000	51.832.407
Приходи од дотации	112.848.000	112.848.000
Трансфери	36.941.593	43.941.593
Приходи од донации	51.057.800	10.065.340
II.ВКУПНИ РАСХОДИ	348.493.393	288.576.340
Од утврдени намени	348.193.393	288.276.340
Резерви	300.000	300.000
III. ДЕФИЦИТ	-41.300.000	-30.600.000
Прилив	41.300.000	30.600.000
Домашни приливи	0	0
Приливи од странски заем	0	0
Одлив	0	0
Отплата на главница	0	0

Член 2

Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи во колоната ребаланс и тоа како што следува во прилозите.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Пробиштип.

Број 07-1322/3
31.10.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/2002) и член 32 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.61/2004, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 31.10.2014 година, ја донесе следната :

О Д Л У К А

За усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Пробиштип за периодот од 01.01.2014 година до 30.09.2014 година

Член 1

Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Пробиштип за периодот од 01.01.2014 година до 30.09.2014 година.

Член 2

Планираните и остварени приходи односно извршените расходи по видови се искажани во билансот на приходите и расходите и тоа како што следува во дадените прилози.

Член 3

Одлуката стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 07-1322/4
31.10.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од законот за Локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), член 94 од Статутот на општина Пробиштип (Службен гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр.61/2004 и 96/2004, 67/2007, 156/2009 и 47/2011), а во врска со член 1 од Законот за изменување на законот за плата и др. надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија (Сл.весник на РМ бр.139/2014), член 1 од Одлуката за изменување на одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2014 година (Сл.Весник на РМ бр.143/2014) и член 1 од Законот за изменување на законот за исплата на платите во Република Македонија (Сл.Весник на РМ бр.139/2014), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на 31.10.2014 година ја донесе следната

О Д Л У К А

За изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Пробиштип за 2014 година

Со оваа Одлука се врши изменување и дополнување на Одлуката за Извршување на Буџетот на општина Пробиштип за 2014 година бр.07-1518/4 од 25.12.2013 година и на Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за Извршување на Буџетот на општина Пробиштип за 2014 година бр.07-128/4 од 30.01.2014 година и тоа:

Во Членот 12 се додава нова реченица која гласи „Платата на Градоначалникот во 2014 година се зголемува за 4% започнувајќи со исплатата на платите за октомври 2014 година“

Во членот 13 бројот „77,5“ се заменува со бројот „76,8“.

Во Членот 13 се додава нова реченица која гласи „Платите на вработените кои немаат статус на државни службеници се зголемува за 4% започнувајќи со исплатата за октомври 2014 година“.

Број 07-1322/5
31.10.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002) а во врска со член 5 став 1 точка 22 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен Весник на РМ“бр.70/2013-пречистен текст, бр.163/13 и бр.42/14) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 31.10.2014 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за уредување на начинот на поставување на одредени инфраструктурни објекти во градот Пробиштип

Член 1

Со оваа Одлука се уредува начинот на поставување на инфраструктурни објекти во градот Пробиштип.

Член 2

Инфраструктурните објекти како што се: електричните инсталации, гасоводи, водоводи, топлификација и телекомуникациски инсталации во градот Пробиштип ќе се поставуваат само под земја.

Член 3

Инвеститорите, сопствениците и операторите кои веќе имаат поставено инфраструктурни објекти од членот 2 на оваа Одлука над земја, се должни во рок од 3 (три) години истите да ги изместат и да ги постават под земја.

Член 4

Инвеститорите кои во рокот утврден во членот 3 од оваа Одлука, нема да ги изместат инфраструктурните објекти и не ги постават под земјата, тие објекти ќе се сметаат како бесправни градби и на истите ќе се применуваат одредбите за одстранување на бесправно изградени објекти согласно Законот за градење.

Член 5

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 07-1322/6
31.10.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51 став 1 а во врска со член 21 став 1 точка 31 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр. 4/2005) и член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр. 5/2002), Советот на општина Пробиштип расправајќи по Барањето Согласност на Одлуката за утврдување на висината и наплатата на надоместокот за одржување на градските гробишта, на седницата одржана на ден 31.10.2014 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

за давање СОГЛАСНОСТ на Одлуката за утврдување на висината и наплатата на надоместокот за одржување на градските гробишта донесена од Управниот одбор на Јавното комунално претпријатие „Никола Карев,, Пробиштип

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за утврдување на висината и наплатата на надоместокот за одржување на градските гробишта донесена од Управниот одбор на Јавното комунално претпријатие „Никола Карев,, од Пробиштип .
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

**Број 07- 1322/7
31.10.2014 година
ПРОБИШТИП**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давишков с.р.**

Врз основа на член 51 став 1 а во врска со член 21 став 1 точка 31 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр. 4/2005) и член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр. 5/2002), Советот на општина Пробиштип расправајќи по Барањето Согласност на Одлуката за утврдување на предлог цена на водата за пиење за с.Ратавица, на седницата одржана на ден 31.10.2014 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

за давање СОГЛАСНОСТ на Одлуката за предлог цена на водата за пиење за с.Раџавица донесена од Управниот одбор на Јавното комунално претпријатие „Никола Карев,, Пробиштип

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за предлог цена на водата за пиење за с.Ратавица донесена од Управниот одбор на Јавното комунално претпријатие „Никола Карев,, од Пробиштип .
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

**Број 07- 1322/8
31.10.2014 година
ПРОБИШТИП**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давишков с.р.**

Врз основа на член 21 став 1 точка 29 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) а во врска со член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија (Службен Весник на РМ бр. 38/2006, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007,83/09), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 31.10.2014 година расправајќи по Одлуката донесена од Управниот одбор на ЈКП „Никола Карев,, од Пробиштип бр. 02-703/1 од 14.10.2014 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ на Одлуката за измена на Статутот на ЈКП „Никола Карев,, Пробиштип

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за изменување на Статутот на ЈКП „Никола Карев,, од Пробиштип бр. 02-703/1 од 14.10.2014 година година донесена од ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип
2. Заклучокот влегува во сила со донесувањето а ќе се објави во Службен Гласник на општина Пробиштип.

**Број 07-1322/9
31.10.2014 година
ПРОБИШТИП**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 а во врска со член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 7 а во врска со член 15 став 1 точка 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина пробиштип бр.4/2005) а во врска со член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на РМ“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14 и 115/14), Советот на Општина Пробиштип на седницата одржана на ден 31.10.2014 година, а по предлог на Градоначалникот на Општина Пробиштип, ја усвои следната:

ОДЛУКА

за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за издавање на урбанистичка согласност

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење: **самостојна семејна куќа со помошен објект, изградени на КП.бр.4833/1, КО Пробиштип, Општина Пробиштип, изграден од страна на Елвис Стојковски, со адреса на живеење на ул.,,5-та,, бр.9 од Пробиштип.**

Член 2

Согласно Генералниот урбанистички план на град Пробиштип бесправно изградениот објект е во појас на јавна сообраќајница (во заштитниот појас на патот). Бесправно изградениот објект се наоѓа во планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден објектот дел е во сопственост на лицето Елвис Стојковски од Пробиштип, а дел е во сопственост на Република Македонија.

Член 3

Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши промена на намената на зоната од појас на јавна сообраќајница, во зона со намена домување и дека идната урбанистичко-планската документација ќе биде со намена **А-домување**.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Пробиштип.

Број 07-1322/10
31.10.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 а во врска со член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 7 а во врска со член 15 став 1 точка 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина пробиштип бр.4/2005) а во врска со член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на РМ” бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14 и 115/14), Советот на Општина Пробиштип на седницата одржана на ден 31.10.2014 година, а по предлог на Градоначалникот на Општина Пробиштип, ја усвои следната:

О Д Л У К А

за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за издавање на урбанистичка согласност

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење: **самостојна семејна куќа и гаража, изградени на КП.бр.413/25, КО Пробиштип, Општина Пробиштип, изграден од страна на Љупчо Монеvски, со адреса на живеење на ул.„Добревска,, бр.6 од Пробиштип.**

Член 2

Согласно Генералниот урбанистички план на град Пробиштип бесправно изградениот објект е во појас на јавна сообраќајница (во заштитниот појас на патот). Бесправно изградениот објект се наоѓа во планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден објектот дел е во сопственост на лицето Љупчо Монеvски од Пробиштип, а дел е во сопственост на Република Македонија.

Член 3

Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши промена на намената на зоната од појас на јавна сообраќајница, во зона со намена домување и дека идната урбанистичко-планската документација ќе биде со намена **А-домување**.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Пробиштип.

Број 07-1322/11
31.10.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 а во врска со член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 7 а во врска со член 15 став 1 точка 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина пробиштип бр.4/2005) а во врска со член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на РМ” бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14 и 115/14), Советот на Општина Пробиштип на седницата одржана на ден 31.10.2014 година, а по предлог на Градоначалникот на Општина Пробиштип, ја усвои следната:

О Д Л У К А

за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за издавање на урбанистичка согласност

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење: **самостојна семејна куќа, изградени на КП.бр.6/3, м.в.Таирица, КО Пробиштип, Општина Пробиштип**, изграден од страна на **Ристо Крстев**, со адреса на живеење на **ул.,Миро Барага, бр.102 од Пробиштип**.

Член 2

Согласно Генералниот урбанистички план на град Пробиштип бесправно изградениот објект е во појас на јавна сообраќајница (во заштитниот појас на патот). Бесправно изградениот објект се наоѓа во планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден објектот дел е во сопственост на лицето **Ристо Крстев** од Пробиштип, а дел е во сопственост на Република Македонија.

Член 3

Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши промена на намената на зоната од појас на јавна сообраќајница, во зона со намена домување и дека идната урбанистичко-планската документација ќе биде со намена **А-домување**.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Пробиштип.

Број 07-1322/12
31.10.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р.

Врз на член 36 став 1 точка 15, а во врска со член 22 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), а согласно со Законот за заштита и спасување (Службен Весник на РМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11 и 41/14), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 31.10.2014 година разгледувајќи го Збирниот Извештај за проценети штети од елементарни непогоди на подрачјето на општина Пробиштип за периодот Септември-Октомври 2014 година го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Збирниот Извештај за проценети штети од елементарни непогоди на подрачјето на општина Пробиштип за периодот Септември-Октомври 2014 година

1. Се усвојува Збирниот Извештај за проценети штети од елементарни непогоди на подрачјето на општина Пробиштип за периодот Септември-Октомври 2014 година изготвен врз основа на Записникот за увид на лице место од Комисијата за проценка на штети.

2. Проценетата вредност на штетите настанати на подрачјето на општина Пробиштип од елементарни непогоди за периодот Септември-Октомври 2014 година изнесува 10.033.956,00 денари.

3. Составен дел на овој Заклучок е Збирниот Извештај за проценети штети од елементарни непогоди на подрачјето на општина Пробиштип за периодот Септември-Октомври 2014 година бр.22-1131/2 од 27.10.2014 година.

4. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 07-1322/13
31.10.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.05/2002),член 119 од Статутот на Општина Пробиштип (“Сл.гласник на Општина Пробиштип” бр.4/2005), а во врска со Националната стратегија за млади на Република Македонија, Советот на општина Пробиштип на седницата што се одржа на ден 31.10.2014 година ја донесе следната

СТАТУТАРНА ОДЛУКА

За измена на Статутот на Општина Пробиштип

Член 1

Во Статутот на општина Пробиштип ,
Глава III– **ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТИНАТА**

По член 36 се додаваат нови членови кои гласат:

“Член 36-а**СОВЕТ НА МЛАДИ**

Во Општината се формира Совет на млади како советодавно тело на општината со цел младите активно да се вклучат во јавниот живот на општината.

Млади се жители на Општината на возраст од 15 до 30 години живот.

Младите од став 1 на оваа одлука можат да бидат избирани за претседател и заменик претседател на Советот на млади на Општина Пробиштип, само ако се со место на живеење во општина Пробиштип.

Член 36-б

Одлука за основање на Совет на млади ја донесува Советот на општината врз основа на позитивните законски прописи.

Член 36-в

Советот на млади во општината ги врши следните работи:

- разгледува прашања од значење за младите во општината,
- поднесува предлози до Советот на општината за идентификувани проблеми на младите на локално ниво и предлози за нивно можно решавање;
- поднесува предлози до Советот на општината за донесување на одлуки, програми и други акти за подобрување на состојбата на младите на локално ниво;
- дава мислење на Советот на општината по одлуки, програми и други акти кои се од надлежност на Советот, а кои ги засегаат младите на локално ниво;
- соработува во изработката и го следи споредувањето на локалните акти за млади, донесени од страна на Општината;
- изработува извештаи до надлежните органи за проблемите на младите, а по потреба предлага донесување на Програми за отстранување на настанатите проблеми и подобрување на положбата на младите на локално ниво;
- организира работилници, предавања, трибини, кампањи, манифестации и други активности во врска со младинските прашања;
- информира и промовира за активностите на Советот на млади;
- ја поттикнува меѓусебната општинска соработка и размена на искуства со младите од другите општини;
- по потреба повикува преставник на Советот на општината на своите седници;
- врши и други работи од интерес за младите.

Член 36-г

Советот на млади има пет членови.

Советот на Општината покренува постапка за избор на членови во Советот за млади со јавен повик.

Кандидатите за членови на Советот на млади ги предлагаат: Невладини организации и Здруженија на млади, ученички совети, студентски совети и други регистрирани облици на организирање на младите.

Врз основа на писмените предлози од предлагачите на предлог на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања, Советот на Општината го избира и го разрешува Советот на млади.

Советот на млади од своите редови избира претседател и заменик, согласно Деловникот за работа на Советот на младите.

Член 36-д

Членовите на Советот на млади се избираат на две години.

Советот на општината може да разреши член на Советот на млади и пред истекот на мандатот на лично барање, ако наполни 30 години живот, ако отсуствува од седниците на Советот на млади и ако со правосилна судска пресуда е осуден на безусловна казна затвор во траење подолго од шест месеци.

Член 36-ѓ

Советот на млади одржува редовни седници по потреба, но најмалку еднаш во два месеци.

Седниците ги свикнува и со нив заседава претседателот на Советот на млади.

Претседателот на советот е должен да свика вонредна седница на советот на млади на предлог од најмалку 1/3 од членовите на Советот на млади.

Советот на млади ги донесува одлуките од мнозинството гласови ако на седницата присуствуваат мнозинство од вкупно избраните членови на советот на младите.

Начинот на работа на Советот на млади поблиску се утврдува со Деловникот за работа на Советот на млади.

Советот на млади може да формира постојни и повремени работни тела за потесни кругови на делување, на организирање форуми, трибини и работилници за поедини возрасни групи на млади или за проблеми кои ги загрижуваат младите.

Член 36-е

Советот на млади донесува програма за работа на Советот на млади и ја доставува до Советот на општината за секоја календарска година.

Програмата ги содржи следните активности:

- учество во креирањето и пратење на локалната програма за работа на младите.
- Соработка со другите советодавни тела во Република Македонија и странство.
- Консултирање со организацијата на младите за теми значајни за младите.
- Соработка со телата во општината во политиката кон младите

Програмата содржи и останати активности значајни за работата на Советот за млади и подобрување на положбата на младите.

Програмата за работа на Советот на млади ја донесува со мнозинство на гласови од сите членови на Советот на младите.

Програмата се донесува и поднесува на одобрување пред Советот на младите најкасно до 30 ноември во тековната година, за наредната година.

Член 2

Оваа Статутарна одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во "Службен гласник на Општина Пробиштип".

Број 07-1322/14
31.10.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 а во врска член 22 став 1 точка 4 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002) и член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип, Советот на општина Пробиштип расправајќи по Информацијата за реализација на Одлуката за определување на имиња на улици, плоштади и мостови во општина Пробиштип, на седницата одржана на ден 31.10.2014 година го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За усвојување на Информација за реализација на одлуката за определување на имиња на улици, плоштади и мостови во општина Пробиштип

1. **Се усвојува** Информацијата за реализација на Одлуката за определување на имиња на улици, плоштади и мостови во општина Пробиштип
2. Се задолжува Секретарот на општина Пробиштип да назначи лице кое ќе го следи и спроведе процесот на имплементација на Одлуката за определување на имиња на улици, плоштади и мостови во општина Пробиштип.
3. Заклучокот стапува на сила осум дена од денот на објавување во Службен гласник на општина Пробиштип.

Број 07-1322/15
31.10.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) и член 51 став 1 а во врска со член 21 став 1 точка 44 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 31.10.2014 година, расправајќи по Извештајот за изготвени одобренја за користење на простор пред објект за периодот од 01.16.2014 година до 30.09.2014 година го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештајот за изготвени одобренја за користење на простор пред објект за периодот од 01.06.2014 година до 30.09.2014 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** Извештајот за изготвени одобренја за користење на простор пред објект за периодот од 01.16.2014 година до 30.09.2014 година
2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за изготвени одобренја за користење на простор пред објект за периодот од 01.16.2014 година до 30.09.2014 година
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 07-1322/16
31.10.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 31.10.2014 година, расправајќи по барањето од група граѓани од улица „4“ од Пробиштип, бр.07-1333/1 од 28.10.2014 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од група граѓани од улица „4“ од Пробиштип за набавка на материјали за изградба на потпорен ѕид во вредност од 21.900,00 денари, **се прифаќа** и се задолжува одделението за Комунални работи во општина Пробиштип да ја следи неговата реализација.
2. Заклучок да биде доставен до носителот на барањето Стојан Георгиев од Пробиштип.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 07-1322/17-1
31.10.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 31.10.2014 година, расправајќи по Барањето од жители на улица „Пониква“ од Пробиштип, бр. 07-1290/1 од 16.10.2014 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се задолжува одделението за Комунални работи во општина Пробиштип да ја констатира фактичката состојба на терен и во соработка со ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип да го решат проблемот на барателите.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 07-1322/17-2
31.10.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 31.10.2014 година, расправајќи по барањето од Павле Милошевски, ул.Никола Карев бр.18 од Пробиштип, бр. 07-1258/1 од 13.10.2014 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од Павле Милошевски, ул.Никола Карев бр.18 од Пробиштип, бр. 07-1258/1 од 13.10.2014 година за утврдување на сопственост СЕ ОДБИВА, бидејќи Советот на општина пробиштип не е надлежен за утврдување на сопственост.
2. Барателот се упатува да побара утврдување на правото на сопственост пред надлежните институции на Република Македонија.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 07-1322/17-3
31.10.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 31.10.2014 година, расправајќи по барањето од Ило Тодосов, ул.Маршал Тито бр.109 од Злетово, бр. 07-1177/1 од 19.09.2014 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од Ило Тодосов, ул.Маршал Тито бр.109 од Злетово, бр. 07-1177/1 од 19.09.2014 година за одобрување на еднократна парична помош, СЕ ОДБИВА поради лошата финансиска состојба во која се наоѓа општината Пробиштип.
2. Се препорачува да се обратите до државните институции кои се надлежни за вакви случаи и би можеле да ви излезат во пресрет на вашето барање.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 07-1322/17-4
31.10.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 31.10.2014 година, расправајќи по Иницијативата од Велосипедски клуб „Зелени патеки“ од Пробиштип, бр. 07-1144/2 од 15.09.2014 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Иницијативата од Велосипедски клуб „Зелени патеки“ од Пробиштип, бр. 07-1144/2 од 15.09.2014 година за одбележување на 22 Септември – Меѓународен ден без автомобили е со поминат рок на важност, бидејќи во периодот од поднесување на Иницијативата, до денот за нејзина реализација Комисијата за молби и барања нема одржано сеедница.

2. Се охрабрува Велосипедски клуб „Зелени патеки“ од Пробиштип наредната година со оваа Иницијатива да се обрати до одделението за јавни дејности во општина Пробиштип.

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 07-1322/17-5
31.10.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 31.10.2014 година, расправајќи по барањето од Гордана Митевска, ул. Партизанска бр.11 од Пробиштип бр.07-1152/1 од 16.09.2014 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од Гордана Митевска, ул. Партизанска бр.11 од Пробиштип бр.07-1152/1 од 16.09.2014 година за одобрување на еднократна парична помош од 5.000,00 денари, за запишување на семестар на факултет за дете и лекарства за себе, СЕ ОДБИВА поради лошата финансиска состојба во која се наоѓа општината Пробиштип.

2. Се препорачува да се обратите до државните институции кои се надлежни за вакви случаи и би можеле да ви излезат во пресрет на вашето барање.

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 07-1322/17-6
31.10.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 31.10.2014 година, расправајќи по барањето од Средношколската унија од Пробиштип бр.07-1308/1 од 24.10.2014 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од Средношколската унија од Пробиштип бр.07-1308/1 од 24.10.2014 година се препраќа до одделението за јавни дејности на општина Пробиштип.

2. Се задолжува раководителот на одделението за јавни дејности да ја провери можноста за исплата на овие средства.

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 07-1322/17-7
31.10.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.